

Меѓународна научна и сџручна конференција



„Локална безбедност во контекст на современи безбедносни ризици и закани„

16-17.10.2020 година, Струмица

- АГЕНДА -

16.10.2020

09:30-10:00

Регистрација на учесници

10:00-10:30

Свечено оџворање

Г-дин Робертино Ацески, Претседател на Интернационална полициска асоцијација –Македонија

Г-дин Коста Јаневски, Градоначалник на општина Струмица

Г-дин Васил Тодоров, Интернационална полициска асоцијација –Македонија-Регион Струмица

10:30-10:50

Предавање: проф. д-р Ненад Танески,
Воена Академија „Генерал Михајло Апостолски“, придружна членка на Универзитетот
Гоце Делчев – Штип,

Сџравување со ризици од верски екстремизам и радикализација

10:50-11:10

Предавање: г-ѓа Хризантема Рендевска, СВР Струмица,
Полициска и медиумска - локална искуства

11:10-11:30

Предавање: проф. д-р Атанас Козарев,
Претседател на Асоцијација за корпоративна безбедност, Скопје,
Информациона безбедност и миранска криза

11:30-11:50

Предавање: Васе Русуманов - Истражувачки центар за безбедност, одбрана
и мир - Скопје

Новите безбедносни предизвици со џојавата и кориснењето на компјутерот и интернетот

11:50-12:10

Предавање: проф. д-р Фердинанд Оцаков,
Асоцијација за корпоративна безбедност, Скопје,
Меѓународните миграции и ероризмот како главен предизвик на XXI век

12:10-12:30

Предавање: м-р Милан Стефаноски,
Потпретседател на Асоцијација за корпоративна безбедност, Скопје
Пандемијата со Ковид 19 и нејзините импликации врз глобалната и локалната безбедност

12:30-12:50

Кафе пауза

12:50-13:10

Предавање: проф. д-р Зоран Јовановски,
Воена Академија „Генерал Михајло Апостолски“,
придружна членка на Универзитетот Гоце Делчев – Штип
М-р Тамара Адамова, ОВР - Кавадарци
Здравствениите закани за глобалната безбедност и локалната безбедност, со посебен осврт на коронавирусот COVID 19

13:10-13:30

Предавање: Драган Стевановски
Значењето на моделот – полициско работење во заедницата за јакнење на локалната безбедност

13:30-13:50

Предавање: м-р Тијана Бомбол Делевска, Генерален секретар на Асоцијација за корпоративна безбедност - Скопје
Сајбер безбедноста и предизвиците

13:50-14:10

Предавање: м-р Стефан Андоновски,
Меѓународни односи и меѓународна економија ,
SAIS, Johns Hopkins University
Повратници од сирански војски: кривично дело и извор на закана

14:10-14:40

- Дискусија/Заклучоци

14:40-15:30

- Доделување сертификати
- Коктел

17.10.2020

09:30-15:30 Тргување од хотел „Вила парк“ Струмица, со посета на Смоларски водопади“, с. Смоларе, кафе пауза во ресторан „Лебедово езеро“, посета на „Колешински водопади“, с. Колешино.

12:30-13:30 Ручек во ресторан „Подгорски Ан“, с. Колешино

13:30-14:00 Враќање кон хотел „Вила парк“ и заминување.